

**РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ
2015 - 2017**

Ред бр.	Програма	Потпрограма	Конто	Назив на програмата	Вкупен износ на програмата	Динамика на финансирање			Планирани извори на финансирање	Цел
						2015	2016	2017		
А.)	ЈД	ЈДО	482 120	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА	43.568.000,00	16.200.000,00	21.368.000,00	6.000.000,00		
1		ЈДА	482 120	Изградба на улици во викенд зона кај Крушевско Езеро	2.000.000,00		2.000.000,00		Други извори на финансирање од фондови, министерства, агенции во преговори. Започнати припреми од 2013 година. но се очекува реализација во наредните години,	Подобрување на инфраструктурата во Викенд зоната кај Крушевското Езеро.

2		ЈДБ	482 120	Изградба на инфраструктура во Викенд зона - локалитет Вршник	70.200.000,00 планиран износ,а договор на 69.905.425,00 ден.Реализирано по ситуации во 2013 и 2014 година вкупно 54.674.331,00 денари.Останува за 2015 година износ 15.231.094,00 де.план за 2015год.=16.200.000,00 ден.	16.200.000,00			Буџет на Р Македонија .Почната реализација во 2013 година ,продолжено во 2014 година.се очекува реализација вкупно од 54.674.331,00 денари вкупно до 31.12.2014 година ,а шеста времена ситуација износ од 9.815.565,00 денари и доработката од околу 5.000.000,00 денари ќе се пренеси за дореализирање до јули 2015 година.	Изградбата опфаќа: стамбени улици, потпорни сидови, водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа, пречистителна станица.
3		ЈДК	482 120	Изградба на пешачка улица во н.м. Бучин	5.000.000,00		5.000.000,00		Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	Асфалтирање на селска пешачка улица во с. Бучин со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.

4		ЈДГ	482 120	Изградба на пешачка улица во н.м. Саждево	5.000.000,00		5.000.000,00		Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	Асфалтирање на селска пешачка улица во с. Саждево со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.
5		ЈДД	482 120	Изградба на пешачка улица во н.м. Врбоец	5.000.000,00		5.000.000,00		Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - СЕ ПРЕНЕСУВА ВО 2016г. ЗАТОА ШТО ПРОЕКТОТ НЕ Е КОМПЛЕТИРАН ВО 2015г.	Асфалтирање на селска пешачка улица во с. Врбоец со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.
6		ЈДЕ	482 120	Доизградба на пешачка улица во н.м. Норово	4.368.000,00		4.368.000,00		Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Се пренесува од 2013 г. во 2014, кога се очекува да продолжат активностите	Асфалтирање на селска пешачка улица во с. Норово со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.

7		ЈДМ	482 120	Изградба на локален пат Борино – Житоше	6.000.000,00			6.000.000,00	Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Се пренесува од 2013 г. во 2014, кога се очекува да продолжат активностите	Со проектот ќе биде изграден патот во должина од 2 км. Со неговата изградба значително се скратува патувањето на граѓаните од овој регион, а истиот ќе го користат и луѓето кои живеат во поблиските села Борино, Саждево, Јакреново.
Б.)	ЈГ	ЈГО	482 720 482730	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	39.200.000,00	18.700.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00		
1		ЈГА	482 730	Реконструкција на целокупната секундарна мрежа за водоснабдување во град Крушево	17. 500 000,00		17. 500 000,00		Други извори на финансирање-Буџет на Р.МакедонијаСе предвидува од 2013 година но финализација во наредните години,да се обезбедат финансиски средства	Овој проект опфаќа промена на целокупната секундарна мрежа во град Крушево со што би се решиле проблемите со водоснабдувањето во градот и загубите на чиста вода за пиење.
2		ЈГБ	482 720	Изградба на систем за водоснабдување во викенд зона кај Крушевско Езеро	1.500.000,00	1.500.000,00			Други извори на финансирање - од министерства. Се пренесува од 2013 г. во 2014, кога се очекува да продолжат активностите	Со цел подобрување на начинот на живот во викенд зоната кај езерото.

3		ЈГГ	482 720	Изградба на систем за водоснабдување - каптажи и цефковод во н.м. Јакреново					по 2017 година обезбедување средства од други извори на	Со цел подобрување на начинот на живот и обезбедување чиста вода за пиење
4		ЈГД	482 720	Изградба на систем за водоснабдување - резервоар за питка вода во н.м. Белушино					по 2017 година обезбедување средства од други извори на финансирање, фондови, мин. агенции	Со цел подобрување на начинот на живот и обезбедување чиста вода за пиење на жителите од с. Белушино
5		ЈГЕ	482 720	Изградба на цефковод во с. Саждево	3.000.000,00			3.000.000,00	Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	Со цел подобрување на начинот на живот и обезбедување чиста вода за пиење на жителите од с. Саждево. Цефководот е во должина од 2,5 km, од разделна шахта на Регионален Водовод Студенчица до резервоар

6		ЈГК	482 720	Изградба на цефковод од с. Норово до с. Врбоец	17.200.000,00	17.200.000,00			Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Се пренесува од 2013 г. во 2014, кога се очекува да продолжат активностите - РЕАЛИЗИРАН Е ДЕЛ ВО 2015г. И ЗАТОА СЕ ПРЕФРЛА ВО 2016г.	Како би се подобриле основните животни услови ќе се изгради цефковод во должина од 9 km од разделна шахта Норово до шахта Врбоец на Регионален систем Бучин.
В.)	ЈИ	ЈИО	482 920	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
1		ЈИА	482 920	Изградба на систем за одведување и пречистување на отпадните води - канализациона мрежа во Викенд зона кај Крушевско Езеро	3.700.000,00 планиран проект, реализирана прва ситуација приближно 710.000,00 ден, остатокот пренос за дореализирање во нареден период	1.500.000,00	1.500.000,00		Други извори на финансирање - средства од министерсва и фондови. Се пренесува од 2013г. во 2014. - БИДЕЈЌИ ПРОЕКТОТ Е ДЕЛУМНО РЕАЛИЗИРАН ВО 2015г., СЕ ПРЕФРЛАТ ВО 2016г.	Со цел подобрување на начинот на живот во викенд зоната кај езерото.

2		ЈИБ	482 920	Изградба на канализациона мрежа во с. Свето Митрани					по 2017 година обезбедување средства од други извори на финансирање, фондо ви, мин. агенции	
Г.)	НА	НАО		ОБРАЗОВАНИЕ КАПИТАЛНИ	2.220.000,00		2.220.000,00			

1		НАА	482 930	Реконструкција на училишна зграда во с.Саждево и изградба на нова училница;	1. 220.000, 00		1. 220.000, 00		Од средства обезбедени од буџетот - сопствени извори - АКТИВНОСТИТЕ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ЗА 2016г.	Досегашната училишна зграда е руинирана и заради тоа ќе се направи комплетна реконструкција на постоечката училишна зграда со промена на електрична инсталација, малтарење, промена на стариот и дотраен под, промена на дел од дограмата како и реконструкција на фасадата и кровната конструкција. Дополнително ќе се догради уште една нова училница со која ќе се задоволат потребите на учениците.
2		НАБ	482 920	Изградба на монтажност училиште во н.м. Јакреново - подлога	1.000.000,00		1.000.000,00		Од средства обезбедени од буџетот - сопствени извори - АКТИВНОСТИТЕ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ЗА 2016г.	Подобрување на условите за учење вна децата од с. Јакреново
Д.)	ЛА	ЛАО		СПОРТ	16.500.000,00	500.000,00	13.500.000,00	2.500.000,00		

1		ЛАА	482 920	Изградба на затворен базен					по 2017 година обезбедување средства од други	
2		ЛАБ	482 920	Изградба на двоен терен за тенис	12.000.000,00		12.000.000,00		Од други извори за финасирање - буџет на РМ и АМС	Развој на спортски туризам
3		ЛАВ	482 920	Изградба на повеќенаменско спортско игралиште	4.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	Од други извори за финасирање - буџет на РМ и АМС	Развој на спортски туризам